

20110992368

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 147 став 7 од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДОКУМЕНТ ОД БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО ИЛИ ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на единствениот документ од барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака.

Член 2

(1) Единствениот документ е составен дел од барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака, кој се поднесува во писмена и електронска форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи:

а) назив на земјоделскиот или прехранбениот производ;

б) видот на ознаката за која се бара регистрација;

в) назив на групата на производители која го поднесува барањето;

г) податоци за производот:

- категорија на производот

- опис на производот

- суровински материјал само за преработените производи

- фазите на производство кои се одвиваат во одредено географско подрачје и

- посебни методи кои се однесуваат на сечење, мелење, пакување и сл.

д) дефиниција на географското подрачје и

ѓ) поврзаност на производот која опфаќа:

- карактеристики на географското подрачје

- карактеристики на производот од географското подрачје

- врската помеѓу одредено географско подрачје и квалитетот или карактеристиките на производот, за ознака на потекло и

- врската помеѓу географското подрачје и квалитетот, угледот или други карактеристики на производот, за географска ознака.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-6364

15 јули 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.1898/2006 од 14 декември 2006 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 510/2006 за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32006R1898

Прилог

Образец за единствениот документ од барањето за регистрација на
ознака за потекло или географска ознака

а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ (за кој се бара регистрација на
ознака):

--

б) Видот на ознаката за која се бара регистрација (да се обележи со X):

Ознака на потекло Географска ознака

в) Назив на групата на производители која го поднесува барањето:

--

г) Податоци за производот:

Категорија на производот:
Опис на производот: (вклучувајќи технички податоци кои се користат за опишување на производот, а таму каде што е соодветно да се наведат и органолептичките податоци)
Суровински материјал само за преработените производи: (За суровините да се наведат барањата за квалитет или ограничувањата за потеклото. Да се наведе оправданоста за таквите ограничувања)
Фазите на производство кои се одвиваат во одредено географско подрачје: (Да се наведе оправданост доколку има ограничувања)
Посебни методи кои се однесуваат на сечење, мелење, пакување и сл: (Доколку нема, да се остави празно. Да се наведе оправданост доколку има ограничувања)

д) Дефиниција на географското подрачје:

--

ѓ) Поврзаност на производот со географското подрачје:

Карактеристики на географското подрачје: <i>(за барањата за ознака на потекло, исто така да се вклучи и описот на влијанието на секој битен природен или човечки фактор)</i>
Карактеристики на производот од географското подрачје:
Врската помеѓу одредено географско подрачје и квалитетот или карактеристиките на производот, за ознака на потекло:
Врската помеѓу географското подрачје и квалитетот, угледот или други карактеристики на производот, за географска ознака: